


ТД МАКОШПЕД АД
Скопје

Извршен директор Марија Каранфиловиќ во прилог на редовното информирање на одборот на директори на ТД Макошпед АД Скопје, го дава следниот:



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за работењето на друштвото за 2020 година

Скопје, Март 2021 година

СОДРЖИНА

Основни информации и економски амбиент.....	3
Основната дејност на друштвото.....	4
Управување со финансиски ризик.....	4
Средства и извори на друштвото.....	6
Долгорочен долг спрема основна главнина.....	6
Зделка со заинтересирана страна и голема зделка.....	6
Исплата на дивиденда.....	6
Органи на управување на друштвото.....	6
Структура на вработени.....	7
Финансиски резултати за 2020 година.....	7
Внатрешна ревизија.....	8

ТД МАКОШПЕД АД СКОПЈЕ

Извршен директор Марија Каранфиловиќ во прилог на редовното информирање на Одборот на директори на ТД МАКОШПЕД АД СКОПЈЕ, го дава следниот:

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за работењето на друштвото за 2020 година

ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ И ЕКОНОМСКИ АМБИЕНТ

Во Република С.Македонија, економскиот амбиент во 2020 година се карактеризира со низок раст, ниска инфлација и нестабилно општо опкружување кое беше резултат на ковид пандемијата.

Во текот на годината, како што се менуваа економските и општите услови во опкружувањето, друштвото соодветно се прилагодуваше преку тековните активности и деловни потфати.

ТД Макошпед АД го продолжува своето успешно работење, препознатливо по високиот квалитет во понудата на различни услуги кои опфаќаат организација на транспорт на добра, царинско посредување, складишно работење.

Земајќи во предвид дека економскиот амбиент во изминатата 2020 година, друштвото се потруди максимално да ги искористи своите предности за придобивање на нови коминтенти и тоа:

- Децениско искуство и препознатлив бренд во областа на организација на меѓународен и локален транспорт и царинско застапување;
- Прилагодливост и флексибилност спрема потребите на коминтентите;
- Локација и опременост на складовите која обезбедува брза и професионална услуга на клиентите (во близина на главните друмски и железнички правци);
- Непрекинато 24 часовно: работно време, обезбедување и видео надзор на складиштата;

Акциите на Макошпед АД Скопје, котираат на Официјалниот пазар на Македонска берза за хартии од вредност АД Скопје.

Компанијата заклучно со 31.12.2020 година брои 703 акционери од земјата и странство. Основната главнина изнесува 788.424 акции од кои 78.840 се сопствени акции без право на глас, со номинална вредност од 1.000 денари. Во 2020 година не се откупени сопствени

акции. Вкупните сопствени акции претставуваат 9,999% од основната главнина.

Седиштето на друштвото е на ул. Македонија бр.19 Скопје.

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ НА ДРУШТВОТО

Транспорт

Одделот за шпедиција и увоз-извоз врши организација на секаков вид меѓународен транспорт, на сите дестинации во Европа и светот од и за Р. Македонија и тоа:

- камионски, поморски, збирен, железнички и авионски транспорт
- организира превоз на специјални и вонгабаритни товар и обезбедува дозвола за истите
- локален транспорт низ Р.С.Македонија

Царинско посредување

Во рамките на логистичките и транспортните услуги, ТД Макошпед АД, врши царинско посредување во увоз, извоз и транзит, преку следните услуги:

- изработка на царинска документација за одредена царинска постапка
- тарифирање на стока со примена на меѓународно признати податоци
- обезбедување на разни дозволи, потврди, согласности и одобренија потребни за увоз/извоз
- консултантски услуги за било која надворешно-трговска постапка

Нашиот тим работи согласно царинските прописи и е целосно посветен на потребите на клиентите.

Царинско и локално складирање

ТД Макошпед АД располага со сопствен складиштен простор во Скопје и Битола, во кои се врши царинско и локално складирање.

Менаџирање со деловни објекти под закуп

УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори.

Пазарен ризик

- **Ризик од промени на девизниот курс**

Друштвото учествува во меѓународни трансакции со комитенти но овој обем е многу мал во однос на целокупното работење и промената на девизните курсеви неможе да го наруши тековното работење.

- **Ризик од промени на цените**

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на друштвото.

Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите да не можат да ги извршат советите обврски спрема друштвото. Во однос на кредитниот ризик друштвото има политика да соработува со клиенти што имаат соодветна кредитна историја. Друштвото води политика на наплата на побарувања до 60 дена. Побарувањата од купувачите се состојат од голем број на салда(комитенти), со што се намалува ризикот во работењето доколку со некој комитент дојде до потешкотии со наплатата.

Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Оваа го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

ТД Макошпед АД Скопје нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го ретулира преку директни преговори со банките.

Ризик од ликвидност

Ликвидностен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите, вработените и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски. Процентот на наплата на побарувањата за 2020 година изнесува 95%.

СРЕДСТВА И ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

Согласно Билансот на состојба за 2020 година, вредноста на активата и пасивата на Макошпед АД Скопје изнесува 820.807.600 денари.

Постојаните средства учествуваат со 96,7%, додека тековните средства учествуваат со 3,3% во активата.

За извршување на својата дејност на 31.12.2020 друштвото користеше кредити и позајмици во износ од 14.167.178 денари.

Во структурата на пасивата капиталот и резервите учествуваат со 96.8% (97.6% на 31.12.2019 година), што укажува на исклучително висок степен на финансирање на работењето од сопствени извори.

Исплата на дивиденда

Во 2020 година друштвото нема исплатено дивиденда на акционерите.

Зделка со заинтересирана страна и голема зделка

Во 2020 година друштвото нема реализирано голема зделка ниту зделка со заинтересирана страна.

ДОЛГОРОЧЕН ДОЛГ СПРЕМА ОСНОВНА ГЛАВНИНА

ТД Макошпед АД Скопје обврски по долгорочни кредити на 31.12.2020 година изнесуваат 9.088.414 и во однос на основната главнина учествуваат со 1,1%.

ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ

ТД Макошпед АД Скопје е основано како акционерско друштво, кое согласно Законот за трговски друштва и Статутот на друштвото има воспоставено едностепен систем на управување, преку Одбор на директори.

На неизвршните членови на Одборот на директори во текот на 2020 година како надомест за учество во органите на управување им е исплатено бруто износ од 224.004 денари. На генералниот директор по основ на менаџерски договор исплатен е бруто износ од 1.137.334 денари.

Примања на членовите на Одборот на директори по основ на членување во органи на управување во други друштва во извештајната 2020 година во бруто износ изнесуваат 608.443 денари. Примања на неизвршните членови на Одборот на директори по основ на бруто плата кај друг работодавец изнесуваат 3.886.089 денари.

СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИ

На 31.12.2020 година вкупно се вработени 28 лица со следната квалификациона структура:

-	ВСС	5
-	ВШС	2
-	ССС	18
-	КВ	2
-	НКВ	1
-	Мажи	15
-	Жени	13

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА 2020 ГОДИНА

Финансиската политика и креирањето на стратегијата и техниките на финансиското управување, водење на сметководствениот и финансискиот менаџмент е прашање на кое во континуитет му се обрнува посебно внимание со цел непречено и профитабилно функционирање на Друштвото.

Остварените вкупни приходи за 2020 година изнесуваат 128.878.764 денари и во споредба со остварените вкупни приходи за истиот период 2019 година бележат пораст од 2%.

Оперативните приходи изнесуваат 123.735.851 денари и бележат зголемување во однос на оперативните приходи за истиот период 2019 година од 12%. Истите учествуваат со 96% во вкупните приходи.

Финансиските приходи изнесуваат 5.142.913 денари и бележат намалување во однос на финансиските приходи за истиот период 2019 година. Истите учествуваат со 4% во вкупните приходи.

Вкупните расходи за 2020 година во износ 116.790.580 денари и бележат зголемување во однос на вкупните расходи за истиот период 2019 година.

Оперативните расходи во 2020 година изнесуваат 116.633.502 денари и бележат зголемување во однос на оперативните расходи за истиот период 2019 година.

Финансиските расходи изнесуваат 157.078 денари и бележат намалување во однос на финансиските расходи за истиот период 2019 година.

Нето добивката за 2020 година изнесува 11.188.958 денари.

ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Службата за внатрешна ревизија вршеше ревизија согласно годишниот план за работа. Ревизиите се ивршени и по истите е изготвен полугодишен и годишен извештај.

Март, 2021 година

ТД МАКОШПЕД АД СКОПЈЕ